

1.	Наслов на наставниот предмет	АУДИОПРОТЕТИКА		
2.	Код	ДЛ - 323		
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран логопед		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ЈЗУ Клиника за уво, нос и грло ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус		
6.	Академска година/семестар	Трета/VI	7.	Број на ЕКТС кредити 6.5
8.	Наставник	Проф. др. Марина Чакар Дипл. Сурдоаудиолог Благоја Делевски		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за упис во трета година		
10.	Цели на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Да се спознаат студентите со говорни и слушни помагала • Видови на слушни помагала • Технички аспекти на слушните помагала • Прескрипција на слушните помагала 			
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Аудиометриско определување на слушниот праг • Определување на слушниот праг во слободно поле • Дистрактивни тестови • Општо за сушни и говорни помагала и нивно определување • Протетска адаптација • Мерење на амплификација • Изработка на слушни оливи (функција и видови) • Процена и контрола на квалитет • Акустички ефекти од слушни помагала • Советување Практична настава <ul style="list-style-type: none"> • Стекнување знаења за аудиометриско испитување • Практична примена на слушни и говорни протези • Апликација на слушните протези • Запознавање со процесот на изработка на слушни оливи. Пракса <ul style="list-style-type: none"> • Праксата е задолжителна и се изведува на различни одделенија под водство на ментор и логопед одговорен за тој оддел. Студентот е должен да се вклучи во сите активности во текот на полно работно време за што води дневник. 			
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/работилници, пракса			
13.	Вкупен расположив фонд на време	130 часа		
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	25 часа
		15.2.	Вежби, Семинари	25 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	80 часа
		16.2.	Самостојни задачи	

		16.3.	Домашно учење	
17.	Начин на оценување	17.1	Континуирани проверки	
		17.2	Тестови	
	17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)		мин.-макс.
	17.4	Активно учество		мин.-макс.
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) F
		од 60 до 68 бода		6 (шест) E
		од 69 до 76 бода		7 (седум) D
		од 77 до 84 бода		8 (осум) C
		од 85 до 92 бода		9 (девет) B
		од 93 до 100 бода		10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската и практичната настава за да пристапи на континуираната проверка. Проверката е писмена. Практичниот дел на испитот се изведува по завршување на вежбите и се состои од проверка на практичните знаења и оценка на оценувањето и ангажманот на студентот.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаење за да се добие потпис.		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		
		1.	Авторизирани предавања од предавачите	
	22.2.	Дополнителна литература		
1.				